

УСЛОВИ

ПЕТГОДИШНА ГАРАНЦИЈА

1. Оваа понуда важи за апарати купени во периодот од 01.10.2020 до 31.12.2020 година, и единствено за купување на нови* апарати. Во точка 12 од овие Услови на работењето, е определена листа на модели и модел-кодови на Самсунг QLED телевизори кои се предмет на оваа промотивна акција.

**Терминот „нови“# исто така означува и некористени изложени апарати и апарати кои се во продажба.*

2. За да го остварите правото на продолжена гаранција која ќе трае пет години по купувањето на производот, сите детали во однос на апаратот треба да бидат онлајн регистрирани на веб-локацијата:

<https://www.samsung.com/mk/microsite/5-godini-garancija-za-samsung-proizvodi/>

За дополнителни информации или за помош при регистрацијата, консултирајте се со Вашиот продавач, или обратете се на [Службата за поддршка на корисници](#). Повикот кон бројот на службата за поддршка на корисници, се наплаќа согласно локалните надоместоци за воспоставен повик од фиксните и мобилните оператори: +389 2 3 207 777

3. Доколку не сакате да го искористите ова право, или доколку не го регистрирате апаратот во утврдениот временски број од точка 4 на овие Услови, гаранцијата за Вашиот производ, согласно законските одредби, ќе изнесува 1 година.
4. Еден апарат за кој е побарана петгодишна гаранција треба да биде онлајн регистриран (како што е наведено во точка 2) не подоцна од 15 дена од датумот кога е издадена фактурата/фискалната сметка.
5. По регистрацијата, апликантот ќе добие електронска пошта за регистрација и гарантен лист за продолжена гаранција заедно со сервискиот број од регистрираниот апарат.
6. Гарантниот лист за продолжена гаранција треба да се чува во текот на целиот гарантен рок, заедно со фактурата/фискалната сметка за набавка на производот.
7. Петгодишната гаранција не може да се пренесе кон никој друг апарат од Samsung, освен апаратот кој е онлајн регистриран.
8. Петгодишната гаранција важи единствено на територијата на Република Македонија.
9. Петгодишната гаранција нема да го опфати следното:
 - 9.1 периодични контроли, одржување и поправки или замена на делови што ќе резултира од нормално абење согласно со објавените спецификации за производот од Samsung,
 - 9.2 злоупотреба на производи, оштетувања што можат да произлезат од неправилно или непрофесионално користење, како и неправилна инсталација, како и каква било промена што не е овластена од страна на Samsung,
9. Зоштетувања од природни опасности, громови, поплави, пожари, виши сили, војна, јавни нереди, лош напон, несоодветна вентилација или какви било други ричини кои не можат да бидат контролирани од страна на Samsung.

10. Оваа промоција е достапна единствено за физички лица кои се јавуваат како крајни корисници на производот. Промоцијата не се однесува на трговски друштва или други правни лица, без оглед дали го користат за препродажба, трговска употреба или за потребите на правното лице.
11. Со регистрирање на Вашиот апарат на гореспоменатиот начин за цели на добивање петгодишна гаранција, корисниците мора да се согласат со овие услови.
12. ЛИСТА НА МОДЕЛИ КОИ СЕ ПРЕДМЕТ НА ОВАА ПРОМОЦИЈА

Model code
QE85Q950TSTXXH
QE75Q950TSTXXH
QE65Q950TSTXXH
QE98Q950RBTXXH
QE82Q800TATXXH
QE75Q800TATXXH
QE65Q800TATXXH
QE65Q700TATXXH
QE55Q700TATXXH
QE85Q95TATXXH
QE75Q95TATXXH
QE65Q95TATXXH
QE55Q95TATXXH
QE85Q80TATXXH
QE75Q80TATXXH
QE65Q80TATXXH
QE55Q80TATXXH
QE50Q80TATXXH
QE49Q80TATXXH
QE75Q75TATXXH
QE65Q75TATXXH
QE55Q75TATXXH
QE85Q70TATXXH
QE75Q70TATXXH
QE65Q70TATXXH
QE55Q70TATXXH
QE75Q65TAUXXH
QE65Q65TAUXXH
QE55Q65TAUXXH
QE50Q65TAUXXH
QE43Q65TAUXXH
QE85Q60TAUXXH
QE75Q60TAUXXH
QE65Q60TAUXXH
QE58Q60TAUXXH

QE55Q60TAUXXH
QE50Q60TAUXXH
QE43Q60TAUXXH
QE75LS03TAUXXH
QE65LS03TAUXXH
QE55LS03TAUXXH
QE50LS03TAUXXH
QE43LS03TAUXXH
QE32LS03TBKXXH
QE55LS01TAUXXH
QE49LS01TAUXXH
QE43LS01TAUXXH
QE55LS01TBUXXH
QE49LS01TBUXXH
QE43LS01TBUXXH
QE55Q82TATXXH
QE65Q82TATXXH
QE43LS05TAUXXH

13. Право да се пријават и да учествуваат на оваа промоција, согласно одредбите од овие Услови имаат сите купувачи кои на територија на Република Северна Македонија набавиле Самсунг телевизор со модел кодот кој е специфициран во точка 7 од овие Услови единствено од понатаму наведените овластени Самсунг партнери:

- Comtrade Distribution d.o.o. и неговите партнери
- НЕПТУН МАКЕДОНИЈА ДОО Скопје
- Сетек доо
- Техномаркет доо